

**ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ**  
**Со состојба 30.06.2016 година**  
**Објавени на ден 20.07.2016**

<b>1. Податоци за банката</b>	
<b>Назив</b>	ПроКредит Банка АД Скопје
<b>Матичен број</b>	5774136
<b>Седиште</b>	ул. Манапо бр.7, 1000 Скопје
<b>Организациска структура</b>	Организациска шема на банката
<b>Број на вработени (заклучно со 30.06.2016)</b>	239
<b>Преглед на финансиски активности кои може да ги врши согласно со дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ (решение бр.: 15811 од 30.04.2013)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Прибирање на депозити и други повратни извори на средства</li> <li>▪ Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции</li> <li>▪ Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции</li> <li>▪ Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници)</li> <li>▪ Финансиски лизинг</li> <li>▪ Менувачки работи</li> <li>▪ Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи</li> <li>▪ Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување</li> <li>▪ Изнајмување сефови, остава и депо</li> <li>▪ Тргување со инструменти на пазарот на пари</li> <li>▪ Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали</li> <li>▪ Тргување со хартии од вредност</li> <li>▪ Тргување со финансиски деривати</li> <li>▪ Чување на хартии од вредност за клиенти</li> <li>▪ Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица</li> <li>▪ Продажба на полиси за осигурување</li> <li>▪ Посредување во склучување договори за кредити и заеми</li> <li>▪ Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица и</li> <li>▪ Економско - финансиски консалтинг</li> </ul>
<b>Преглед на финансиски активности кои во моментот ги врши</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;</li> <li>▪ Кредитирање во земјата;</li> <li>▪ Кредитирање во странство;</li> <li>▪ Издавање и администрирање на платежни средства;</li> <li>▪ Менувачки работи;</li> <li>▪ Платен промет во земјата и странство вклучувајќи и купопродажба на девизи;</li> <li>▪ Издавање на платежни гаранции и други форми на обезбедување;</li> <li>▪ Тргување со инструменти на пазарот на пари (меѓубанкарски трансакции со депозити и трансакции со благајнички и државни записи на пазар преку шалтер)</li> <li>▪ Тргување со девизни средства;</li> <li>▪ Тргување со хартии од вредност (државни и благајнички записи) и</li> </ul>



- Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица.

Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење т.е. согласноста е повлечена	Нема
--	------

### 1.1. Податоци за банкарска група

Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската Групација	ProCredit Holding AG & Co. KGaA, Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany, Капитални вложувања  Податоци за членки на ПроКредит Групацијата  <a href="http://www.procredit-holding.com/front_content.php?idcat=3">http://www.procredit-holding.com/front_content.php?idcat=3</a> <a href="http://www.procredit-holding.com/front_content.php?idcat=3">http://www.procredit-holding.com/front_content.php?idcat=3</a>
Организациска структура на банкарската Групација	
Учество на Банката во вкупниот број на акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската Групација	Нема

### 2. Податоци за акционерска структура на банката

Назив на акционерот, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката, со состојба на 30.06.2016		Почетен капитал во EUR	Број на акции	Процент на капитал
	ПроКредит Холдинг (капитални вложувања)	11.786.755	2.357.351	100,00 %
	<b>Вкупно</b>	<b>11.786.755</b>	<b>2.357.351</b>	<b>100,00 %</b>

Вкупен број акционери кои немаат квалификувано учество во Банката и нивно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката, со состојба на 30.06.2016	Нема
---	------

### 3. Податоци за сопствени средства и за адекватноста на капиталот

Износот на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар	723.624,900 МКД
Бројот на акциите од секој род и класа како и номиналниот износ на акциите	Род и број на акции 2.357.351 обични акции Номинална вредност по 1 единица 5 ЕУР
Опис на карактеристиките на	Цели на Банката во поглед на управувањето со капиталот се:



<p><b>основните компоненти на сопствените средства</b></p>	<p>- Да соодветствуваат со барањата за капитал согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и внатрешно утврдените лимити;</p> <p>- Да се обезбеди долгорочна стабилност за да се овозможи стабилен континуиран поврат за акционерите и останатите заинтересирани лица;</p> <p>- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи деловниот развој на Банката.</p> <p>Адекватноста на капиталот и висината на сопствените средства се следат од Раководството на Банката на редовна месечна основа, во согласност со внатрешно утврдени лимити, при што се користат техники кои се пропишани од страна на Народна Банка на Република Македонија. Народна Банка на Република Македонија се известува на тримесечна основа. Народна Банка на Република Македонија пропишува:</p> <p>а) банката да одржува минимално ниво на регулаторен капитал од МКД 560.000.000; и</p> <p>б) банката да одржи стапка на адекватност на капиталот од или над пропишаниот минимум од 8%.</p> <p>Сопствените средства на Банката според регулативата на Народна Банка на Република Македонија се поделени во две групи:</p> <p>- Основен капитал кој вклучува: акционерски капитал, законски резерви и задржана добивка. Вредноста на загубите од претходните години, нематеријалните средства и неалоцираните резервации за загуби од кредити претставуваат одбитни ставки при пресметката на основниот капитал;</p> <p>- Дополнителен капитал кој вклучува хибриден и субординиран инструмент и ревалоризациски резерви.</p> <p>Активата (билансна и вонбилансна) пондерирана според кредитен ризик опфаќа хиерархија од шест ризични пондери класифицирани според нивната природа, одразувајќи ја проценката за кредитен, пазарен и друг тип на ризик поврзан со секое средство и трета страна, земајќи го во предвид и обезбедувањето кое ги исполнува критериумите. Коэффициентот за адекватност на капиталот се добива како однос помеѓу сопствените средства на Банката и збирот од активата пондерирана според кредитниот ризик (билансна и вонбилансна), активата пондерирана според валутниот ризик и активата пондерирана според оперативниот ризик.</p>																																
<p><b>Износ и компонентите на основниот капитал утврден согласно со Одлуката за методологија за утврдување на адекватност на капитал</b></p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Износ на основен капитал</b></td> <td><b>1.699.887</b></td> </tr> <tr> <td><b>Компоненти на основен капитал</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции</b></td> <td><b>798.258</b></td> </tr> <tr> <td>Номинална вредност</td> <td>723.625</td> </tr> <tr> <td>Номинална вредност на обични акции</td> <td>723.625</td> </tr> <tr> <td>Премија</td> <td>74.633</td> </tr> <tr> <td>Премија од обични акции</td> <td>74.633</td> </tr> <tr> <td><b>Резерви и задржана добивка или загуба</b></td> <td><b>901.629</b></td> </tr> <tr> <td>Резервен фонд</td> <td>84.505</td> </tr> <tr> <td>Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите</td> <td>817.124</td> </tr> <tr> <td><b>Одбитни ставки</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> <tr> <td>Нематеријални средства</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Нето-негативни ревалоризациски резерви</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки</td> <td><b>1.699.887</b></td> </tr> <tr> <td><b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b></td> <td><b>1.699.887</b></td> </tr> </table>	<b>Износ на основен капитал</b>	<b>1.699.887</b>	<b>Компоненти на основен капитал</b>		<b>Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции</b>	<b>798.258</b>	Номинална вредност	723.625	Номинална вредност на обични акции	723.625	Премија	74.633	Премија од обични акции	74.633	<b>Резерви и задржана добивка или загуба</b>	<b>901.629</b>	Резервен фонд	84.505	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	817.124	<b>Одбитни ставки</b>	<b>-</b>	Нематеријални средства	-	Нето-негативни ревалоризациски резерви	-	Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки	<b>1.699.887</b>	<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1.699.887</b>
<b>Износ на основен капитал</b>	<b>1.699.887</b>																																
<b>Компоненти на основен капитал</b>																																	
<b>Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции</b>	<b>798.258</b>																																
Номинална вредност	723.625																																
Номинална вредност на обични акции	723.625																																
Премија	74.633																																
Премија од обични акции	74.633																																
<b>Резерви и задржана добивка или загуба</b>	<b>901.629</b>																																
Резервен фонд	84.505																																
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	817.124																																
<b>Одбитни ставки</b>	<b>-</b>																																
Нематеријални средства	-																																
Нето-негативни ревалоризациски резерви	-																																
Износ на неиздвоена исправка на вредност и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-																																
Обични акции, резерви и задржана добивка и одбитни ставки	<b>1.699.887</b>																																
<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1.699.887</b>																																



Износ и компонентите на дополнителниот капитал I и дополнителниот капитал II, како и нивниот износ кој, согласно со методологија за утврдување на адекватност на капитал може да биде дел од сопствените средства на банката	<b>Дополнителен капитал I</b>	
	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијат по овие акции	-
	Номинална вредност	-
	Премија	-
	Ревалоризациски резерви	46.942
	Хибридни капитални инструменти	<b>185.085</b>
	Субординирани инструменти	<b>493.559</b>
	Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал I	<b>493.559</b>
	<b>ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ I</b>	<b>725.586</b>
Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ	<b>Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I</b>	
	Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-
	Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 12	-
	Збирен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридните инструменти и други инструменти кој надминува 10% од (I+II)	-
	Директни вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	-
	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за осигурување и реосигурување и на друштва за управување со пензиски фондови	-
	Износ на надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-
	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-
	<b>ОДБИТНИ СТАВКИ</b>	-
	<b>Основен капитал по одбитни ставки</b>	<b>1.699.887</b>
	<b>Дополнителен капитал по одбитни ставки</b>	<b>725.586</b>
	Актива пондерирана според кредитниот ризик	Актива пондерирана според кредитниот ризик
Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик		1.297.246
Актива пондерирана според валутниот ризик	Актива пондерирана според валутен ризик	188.694
	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	15.096
	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	166.587
	Актива пондерирана според оперативниот ризик	2.082.335
<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ во илјади МКД (18.486.600)</b>	Капитал потребен за покривање на ризиците	<b>1.478.928</b>
Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватност на капиталот со состојба 30.06.2016	сопствени средства	2.425.473
	адекватност на капиталот	13,12%
Висина на капитал потребен за покривање на пазарен ризик утврден согласно методологија за утврдување на адекватност на капитал, при што одделно се прикажува износот на капиталот	Нема	



потребен за покривање на генералниот и специфичниот ризик од вложување во сопственички хартии од вредност и вложување во должнички инструменти од портфолиото за тргување и износот на капиалот потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака и ризикот од другата договорна страна	
Висина на капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките	Нема
Висина на капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	Нема
Висина на капитал потребен за покривање на оперативен ризик	Нема
Висина на капитал потребен за покривање на други ризици, доколку банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици, или доколку НБРМ утврдила дополнителен износ на потребен капитал, заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности	Нема

Организациска шема на банката

